

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 81 Год. LXII

Понеделник, 10 јули 2006

Цена на овој број е 170 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1268. Одлука за помилување на осудени лица	1	второто полугодие од 2006 година по Спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	4
1269. Правилник за условите по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здравствени-те установи што земаат, обработува-ат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат и пресадуваат де-лови од човековото тело заради леку-вање и за посебната евиденција што тие треба да ја водат.....	2	1272. Листа за изменување на Листата на ца-рински квоти на стоки по потекло од Хрватска кои се увезуваат во Републи-ка Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	5
1270. Правилник за клиничките прегледи и другите соодветни дополнителни ис-питувања за утврдување на смртта кај лицето од кое можат да се земаат де-лови од телото за пресадување заради лекување и за поблиските услови кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на смртта.....	4	Исправка на Листата на стоки на ца-рински квоти по потекло од Републи-ка Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	5
1271. Листа за изменување на Листата на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во		Исправка на Одлуката за престанок и за давање на користење за недвиж-ни ствари.....	5
		1273. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	5
		Огласен дел	1-40

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1268.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Репуб-лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-лика Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на неиздр-жаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Бурим Абдула Хазири, од Гостивар.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Ѓорче Ванчо Митев од Винаца, во траење од 3 месеци,
2. Тони Бојан Зарков од с. Чолошево, во траење од 3 месеци,
3. Столе Јован Василев од Радовиш, во траење од 3 месеци,
4. Зоран Филип Бошков од Скопје, во траење од 3 месеци,
5. Енис Асип Усеини од Струга, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Гоце Станко Саздовски од Кочани, во траење од 5 месеци,
2. Марјан Богдан Ристов од Делчево, во траење од 6 месеци,
3. Димчо Стојан Костовски од Крива Паланка, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Александар Добре Ставревски од Битола, во траење од 9 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 07-674
10 јули 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1269.**

Врз основа на член 16 став 2 и член 19 став 2 од Законот за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човековото тело заради лекување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/95) министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО ЗЕМААТ, ОБРАБОТУВААТ, ИСПИТУВААТ СОВПАЃАЊЕ НА ТКИВА, ЧУВААТ, РАЗМЕНУВААТ И ПРЕСАДУВААТ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ И ЗА ПОСЕБНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ТИЕ ТРЕБА ДА ЈА ВОДАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здравствените установи што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат и пресадуваат делови од човековото тело заради лекување, како и се пропишуваат податоците што овие здравствени организации ги водат во посебна евиденција и начинот и роковите за доставување на податоците и известувањата.

Член 2

Здравствена установа која врши земање, обработка и чување на делови од телото на умрено или живо лице заради пресадување треба да:

1. врши болничко-хируршка дејност,
2. има најмалку две операциони сали и соодветна медицинска опрема за земање на делови од човековото тело,

3. просторни услови и соодветна опрема за земање, чување, обработка и пренесување на земените делови од човековото тело кои обезбедуваат спречување на нивната квалитативна промена или злоупотреба; и

4. тим составен од најмалку три доктори на медицина-специјалисти од соодветни хируршки гранки оспособени за земање на делови од човековото тело и доктор на медицина-специјалист по анестезиологија со реаниматологија.

Член 3

Здравствена установа која врши испитување на совпаѓањето (типизација) на ткива од деловите од човековото тело треба да има:

1. соодветни просторни услови и медицинска опрема за испитување на совпаѓањето на ткивата, и
2. најмалку два доктори на медицина - специјалисти по трансфузиологија оспособени за изведување на тестови од областа на совпаѓањето на ткивата.

Под соодветни просторни услови, медицинска опрема и кадар во смисла на став 1 на овој член се подразбираат просторот, опремата и кадарот, како и методологијата на работа утврдени од Европската федерација за имуногенетика.

Член 4

Здравствена установа која врши пресадување на делови од човековото тело заради лекување треба да:

1. врши болничка хируршка дејност;
2. има најмалку две операциони сали и соодветна медицинско-техничка опрема за пресадување на делови од човековото тело; и
3. има тим составен од најмалку три доктори на медицина-специјалисти од соодветни гранки на медицината и други здравствени работници оспособени за пресадување на делови од човековото тело и доктор на медицина-специјалист по анестезиологија со реаниматологија.

Член 5

Здравствена установа која зема, чува и пресадува крвотворни матични клетки треба да има:

1. соодветни просторни услови и медицинска опрема за земање, чување и пресадување;
2. медицинска опрема за земање, чување и пресадување на крвотворни матични клетки кои обезбедуваат спречување на нивната квалитативна промена; и
3. најмалку два доктори на медицина-специјалисти по трансфузиологија оспособени за земање односно најмалку два доктори на медицина-специјалисти по хематологија оспособени за чување и пресадување на крвотворни матични клетки.

Член 6

Здравствената установа која пренесува органи и крвотворни матични клетки од треба да има контейнер со посебна топлотна изолација за да се спречи нивното оштетување.

Член 7

Здравствената установа од член 2 на овој правилник води:

1. Евиденција за сите земено делови од човековото тело од живи донатели која содржи:

- лични и здравствени податоци за давателот;
- копија од писмена согласност на давателот да да-
рува делови од телото;
- копија од мислењето на лекарот по избор или кон-
зултирниот лекар за ризикот по давателот;
- документ за земање, што содржи податоци за ли-
цето кое го извршило земањето на делови од човеково-
то тело дадени од страна на жив давател, времето и ме-
стото на земањето, како и податоци за земениот дел од
човековото тело, и
- лични податоци за пациентот - примател на кој ќе му
биде трансплантиран земениот дел од човековото тело.

2. Евиденција за земање на органи извршени врз
починати дарители која содржи:

- копија од записникот за утврдување на мозочна
смрт,
- копија од анализата за одредување на крвна група,
- копија од анализи/тестирања за вирусни маркери,
- оригинал или копија од записникот воден при раз-
говорот со роднини или блиски лица во врска со дару-
вањето,
- лични податоци за давателот,
- документ за земање на органот,
- записник за пренесување на органот,
- извештај до меѓународната мрежа на транспланти-
рање за пренесување на органи надвор од Република
Македонија, и

- документ за комисијско уништување на органот со
наведена причина за уништувањето, ако пресадувањето
не било извршено.

3. Евиденција за земање ткива или клетки извршени
врз починат дарител која содржи:

- лични и здравствени податоци за дарителот со час
и ден на смртта,
- оригинал или копија од записникот воден при раз-
говорот со роднини или блиски лица во врска со дару-
вањето,
- копија од анализи/тестирања за вирусни маркери,
- документ со податоци за земање на ткива што со-
држи време и место на земањето, како и податоци за ткиво-
то или клетката што биле земени,
- документ за пренесување на ткива или клетки, ако
ткивото или клетката се земени од банката на ткива
треба да се наведат и податоци за пациентот - примател
и за банката на ткивата, и
- документ за комисијско уништување на ткивото
ако пресадувањето не било извршено.

Ако пресадувањето не се извршило од било какви
причини, од комисијата за уништување на органот од-
носно ткивото се евидентира времето и местото на уни-
штување на делот од човековото тело, како и лицето
кое го извршило уништувањето.

Член 8

Здравствената установа од член 3 на овој правилник
води евиденција за извршените испитувања на совпаѓа-
њето (типизација) на ткива од деловите од човековото
тело која содржи податоци за вкрстена проба и за иму-
нолошките испитувања пред пресадување.

Член 9

Здравствената установа од член 4 на овој правилник
води евиденција за извршеното пресадување на делови
од човековото тело заради лекување без оглед на кара-
ктерот на давателот која содржи:

- документ за извршено трансплантирање на делови
од човековото тело, што содржи податоци за примате-
лот, време и место на извршеното пресадување, како и
за делот на човековото тело што бил пресаден;
- документ за потеклото на делот од човековото те-
ло - кога делот од човековото тело бил добиен од донаторски
центар надвор од Република Македонија, од-
носно со кој Република Македонија врши меѓународна
размена на делови од човековото тело, а пресадувањето
се извршува врз пациент кој е државјанин на Репуб-
лика Македонија;
- податоци за пациентот примател како и времето и
местото каде било извршено пресадувањето, кога делот
од човековото тело е земен од Република Македонија
ќе се испрати во меѓународната мрежа за транспланти-
рање, според стручни мерила за размена и
- документот за пресадување на дел од човековото
тело на пациент, државјанин на Република Македонија
извршено во центар за трансплантирање во странство.

Член 10

Од страна на здравствените установи што земаат,
обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат,
разменуваат и пресадуваат делови од човековото тело
заради лекување, пропишаната евиденција од член 7, 8
и 9 на овој правилник се води во еден примерок и до-
ставуваат известувања до Информативниот центар и
Републичкиот завод за здравствена заштита најдоцна
72 часа од завршеното земање, обработка, испитување
на совпаѓањето на ткивата, разменувањето и пресаду-
вањето на делови од човековото тело заради лекување.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат одредбите што се однесуваат на
условите во поглед на стручниот кадар, медицинско -
техничката опрема и градежно-техничките услови што
треба да ги исполнуваат здравствените организации
кои вршат земање на делови на човековото тело и ис-
питување на совпаѓањето на ткивата од Правилникот
за спроведување на одредени одредби од Законот за зе-
мање и пресадување делови од човековото тело заради
лекување ("Службен весник на СРМ" бр.28/84).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".

Бр. 10-7578/1
4 јули 2006 година
Скопје

Министер,
проф. д-р **Владимир Димов**, с.р.

1270.

Врз основа на член 4 став 2 и 4 од Законот за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човековото тело заради лекување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/95) министерот за здравство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА КЛИНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИТЕ СО-
ОДВЕТНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА СМРТТА КАЈ ЛИЦЕТО ОД
КОЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗЕМААТ ДЕЛОВИ ОД ТЕ-
ЛОТО ЗА ПРЕСАДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
И ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРААТ ДА
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СМРТТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат клиничките прегледи и другите соодветни дополнителни испитувања со кои се утврдува мозочната смрт кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување и поблиските услови кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на смртта кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување.

Член 2

Постоење на мозочна смрт се утврдува со клинички прегледи за утврдување на постоење на:

- 1) длабока кома и непостоење на реакција на кои и да било надворешни или внатрешни надразнувања,
- 2) непостоење на церебрални рефлекс,
- 3) постоење на широки зеници без реакција,
- 4) непостоење на движење на очните јаболка на вртење на главата или флексија на вратот,
- 5) непостоење на вестибуло-окуларен рефлекс,
- 6) непостоење на рефлексот carine tracheae,
- 7) непроменет пулс по притисок на очните јаболка, како и на тестот со атропин,
- 8) потполна мускулна атонија, и
- 9) непостоење на спонтано дишење, со зголемена вредност на ЦО₂ во крвта.

Клиничкиот преглед се врши два пати последователно преку клинички прегледи во текот на шест часови согласно став 1 на овој член кој покажува згаснатост на сите проверени мозочни функции.

При примарното оштетување на мозокот најкраток временски интервал од став 2 на овој член е: шест часа за возрасни и малолетни лица над 12 години; 12 часа за деца од 2 до 12 години; 24 часа за деца од 2 месеци до 2 години и 72 часа за доенчиња под 2 месеци.

Член 3

Со клиничките прегледи од член 2 на овој правилник се утврдува неповратен престанок на функцијата на мозокот (мозочна смрт) како конечен и неповратен престанок на сите функции на мозокот (мозочно стебло и мозочни хемисфери) кај лице на кое со вештачко дишење се одржува функцијата на срцето и крвните садови.

По исклучок од став 1 на овој член при состојбите предизвикани со интоксикација, со примарна хипотермија или со метаболични ендокрини или воспалителни болести треба да се почека причините што ја предизвикале комата да поминаат, односно треба активно да се отстрануваат. Ако и покрај сите преземени мерки тоа не е можно, и оправдано постои сомнеж за иреверзибилно оштетување на мозокот, може да започне постапка за утврдување на мозочна смрт при што е потребен и да се констатира прекин на внатрешно черепната циркулација на крвта.

Член 4

По извршениот клинички преглед, мозочната смрт кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување дефинитивно се потврдува со дополнително испитување со церебрална ангиографија, со која се докажува престанувањето на мозочната циркулација со селективна ангиографија на каротидните и на вертебралните сливови, што се смета како време на настапување на смртта.

Член 5

Членовите на комисијата за утврдување на смртта кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување која се состои од најмалку три члена треба да се здравствени работници меѓусебно независни и тоа:

- доктор на медицина-специјалист по анестезиологија со реаниматологија кој работи во областа на интензивната медицина, со искуство во лекувањето на пациенти со тешки мозочни оштетувања,
- доктор на медицина-специјалист по интерна медицина или доктор на медицина-специјалист по педијатрија кој работи во областа на интензивната медицина, со искуство во лекувањето на пациенти со тешки мозочни оштетувања, и
- доктор на медицина-специјалист по неврологија или доктор на медицина-специјалист по неврохирургија кој работи во областа на интензивната медицина, со искуство во лекувањето на пациенти со тешки мозочни оштетувања.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите што се однесуваат на условите кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на смртта од Правилникот за спроведување на одредени одредби од Законот за земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување ("Службен весник на СРМ" бр.28/84).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-7577/1

4 јули 2006 година
Скопје

Министер,

проф. д-р **Владимир Димов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1271.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004) Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Во Листата на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второто полугодие од 2006 година по Спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина ("Службен

весник на Република Македонија" бр.78/06), во колоната квота за период 01.07.-30.09.2006 г. и колоната квота за период 01.10.-31.12.2006 г. , бројот "975" се заменува со бројот "1050".

Бр. 10-5300/1
6 јули 2006 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

1272.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

Во Листата на царински квоти на стоки по потекло од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.78/06), во Прилогот 1 (а) се брише редот

1101 00	Брашно од пченица или наполица:	50.000	50.000	кг.	50
---------	---------------------------------	--------	--------	-----	----

Бр. 10-5300/3
6 јули 2006 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во Листата на стоки на царински квоти по потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр.78/06 од 28.06.2006 година, направени се технички грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

Во Протокол А на Анекс I, во табелата во третата колона квота за период 01.07.-30.09.2006 г:

- во тарифната ознака 0303 79 11 00 и тарифната ознака 0303 79 19 00 треба да се наведе бројот 25.000
- во тарифната ознака 0406 90 29 00 треба да се наведе бројот 37.500
- во тарифната ознака 0406 90 50 10 и тарифната ознака 0406 90 99 10 треба да се наведе бројот 75.000
- во тарифната ознака 0701 90 треба да се наведе бројот 25.000
- во тарифната ознака 0802 31 00 00 и тарифната ознака 0802 32 00 00 треба да се наведе бројот 10.000
- во тарифната ознака 1108 12 00 треба да се наведе бројот 100.000
- во тарифната ознака 1202 треба да се наведе бројот 37.500.

Бр. 10-5300/2
6 јули 2006 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По извршеното проверување со изворниот текст на Одлуката за престанок и за давање на користење за недвижни ствари, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 60/06, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ ЗА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Во членовите 2, 3 и 5 на Одлуката, наместо зборовите: "Јавна здравствена установа - Општа болница Струмица" треба да стојат зборовите: „Јавна здравствена установа- Здравствен дом Струмица“.

Бр. 19-2230/2
3 јуни 2006 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1273.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр.32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99,59/99,86/99,11/00,8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 10.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 33,195
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 33,003
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 33,426
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 32,290
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 32,437
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 18,443
- М-2	до 18,419

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
 - МБ-96 (ПРЕМИУМ) до 72,50
 - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 69,00
 - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 69,50

б) Дизел гориво ден/лит
 - Д (ДИЗЕЛ) до 57,00

в) Масло за горење ден/лит
 - екстра лесно (ЕЛ) до 46,50

г) Мазут ден/кг
 - М-1 (М) до 22,412
 - М-2 до 22,383

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	72,00	71,50	71,00
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	68,50	68,00	67,50
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	69,00	68,50	68,00
Д - ДИЗЕЛ	56,50	56,00	55,50
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	46,00	45,50	45,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
 - МБ-96 (ПРЕМИУМ) 0,150
 - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 0,080
 - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
 - Д (ДИЗЕЛ) 0,030

в) Масло за горење ден/лит
 - екстра лесно (ЕЛ) 0,040

г) Мазут ден/кг
 - М-1 (М) 0,050
 - М-2 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
 - МБ-96 (ПРЕМИУМ) 24,396
 - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 21,692
 - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 21,692

б) Дизел гориво ден/лит
 - Д (ДИЗЕЛ) 12,285

в) Масло за горење ден/лит
 - екстра лесно (ЕЛ) 3,230

г) Мазут ден/кг
 - М-1 (М) 0,100
 - М-2 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 11.07.2006 година.

Бр. 02-978/1
 10 јули 2006 година
 Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ИЗДАНИЈАТА

Изданија	Цена
1. Изборен законик, 2006	300,00
2. Закон за стечај, 2006 <i>од д-р Кирил Чавдар</i> <i>(со објаснувања, судска практика и предметен регистар)</i>	600,00
3. Збирка на прописи од областа на судството, 2006 <i>Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители.</i>	400,00
4. Закон за трговските друштва <i>со вовед, 2004</i>	500,00
5. Закон за општата управна постапка (со коментар) <i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>	500,00
6. Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	400,00
7. Кривичен законик <i>од проф. д-р Методија Каневчев</i> <i>(со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005</i>	600,00
8. Закон за работните односи <i>(редакциска збирка, 2005)</i>	400,00
9. Устав на Република Македонија <i>(со сите амандмани од I - XXX), 2005</i> <i>на македонски јазик (тврд повез)</i> <i>мал формат</i>	150,00
10. Устав на Република Македонија <i>(со сите амандмани од I - XXX), 2005</i> <i>на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат</i>	300,00

П О Р А Ч К А Б Р. 81

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2006 година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



1. База на прописи на целата важечка законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 прописи, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:

- а) за над десет претплатнички акаунти.....4.880,00 денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти.....6.588,00 денари по акаунт;
- в) од еден до пет претплатнички акаунти.....8.540,00 денари по акаунт.

- За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:

- а) за над десет претплатнички акаунти.....9.760,00 денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти.....10.980,00 денари по акаунт;
- в) од еден до пет претплатнички акаунти.....12.200,00 денари по акаунт.

- За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

2. CD-ROM изданија

- 1) Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година.....4000,00 денари
- 2) Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година.....1000,00 денари

3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двомесечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување по азбучен и предметен регистар на законската и подзаконската регулатива. При секое ажурирање претплатниците добиваат gratis додаток на збирка актуелни прописи.

Секој нов претплатник со основната вложка добива и **gratis** класер-кутија.

Цена.....3.700,00 денари.

Цените се со пресметан ДДВ.

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број:

- 1. Во _____ акаунти;
- 2. Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци);
- 3. Во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 2006 година.

(М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006081